

1.	Наслов на наставниот предмет	<b>КЛИНИЧКА СУДСКА МЕДИЦИНА</b>			
2.	Код	ОМ-И-66			
3.	Студиска програма	Општа медицина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по Судска медицина			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус			
6.	Академска година/семестар	Шеста/XI- XII	7.	Број на ЕКТС кредити	1
8.	Наставник	Проф.др.Биљана Јанеска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	потпис од предметот Судска медицина			
10.	<b>Цели на предметната програма (компетенции):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Улогата и должност на лекарот терапевт во третирање на жртви на сексуални деликти</li> <li>• Преглед, обезбедување на докази, пишување на извештај</li> <li>• Запознавање со знаци и утврдување на злостатување на деца и сопругници</li> <li>• Преглед, документирање и извештај за фамилијарно насилство</li> </ul>				
11.	<b>Содржина на предметната програма:</b> <b>Теоретска настава:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предмет на работа, основни принципи</li> <li>2. Преглед на повредени, опис на повредите, медицинска документација и достапност, обезбедување докази</li> <li>3. Пишување и издавање на лекарско уверение</li> <li>4. Квалификација на телесни повреди</li> <li>5. Преглед кај силување <ol style="list-style-type: none"> <li>a. жртва <ol style="list-style-type: none"> <li>i. надворешен</li> <li>ii. гинеколошки</li> </ol> </li> <li>b. сторител</li> </ol> </li> <li>6. Преглед кај кривично дело противприроден блуд</li> <li>7. Обезбедување на материјални докази и анализа</li> <li>8. Злоставување на деца</li> <li>9. Фамилијарно насилство</li> </ol> <b>Практична настава:</b> Изготвување на извештај за преглед Лабораториски анализи за докажување на крвни и сперматични дамки <b>Семинарска работа:</b> избрана тема од областа				
12.	<b>Методи на учење:</b> Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа				
13.	Вкупен расположив фонд на време	30 часови			
14.	Распределба на распложивото време	15 часови предавања, вежби, семинари 15 часови домашно учење			

15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	10 часови	
		15.2	Вежби (лабораториски, клинички), семинари, тимска работа	Вежби 4 часови Семинари 1 час	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	часови	
		16.2	Самостојни задачи	часови	
		16.3	Домашно учење	15 часови	
17.	Начин на оценување			бодови	
	17.1	Тестови		мин.-макс.	
		Завршен испит	Усмен дел	бодови	мин.-макс. 36 - 60
	17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	Семинарска работа	бодови	мин.-макс 12- 20
	17.3	Активно учество	Теоретска настава	бодови	мин.-макс. 6 - 10
		Практична настава	бодови	6 – 10	
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода		5 (пет) Ф	
		од 60 до 68 бода		6 (шест) Е	
		од 69 до 76 бода		7 (седум) Д	
		од 77 до 84 бода		8 (осум) Ц	
		од 85 до 92 бода		9 (девет) Б	
		од 93 до 100 бода		10 (десет) А	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	<p><b>Условувачки критериуми:</b></p> <p>За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската, практичната настава и семинарите и да освои минмум бодови</p> <p>За да пристапи на завршен испит студентот треба да изработи семинарски труд во писмена форма и да изработи power point презентација.</p> <p>Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.</p>			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата			
22.	Литература				
	22.1	Задолжителна литература			

		Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1	Јанеска и сор	Практикум по судска медицина	Марис	2010
		Доплнителна литература				
	22.2	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1	W.D.S.McLay	Clinical Forensic Medicine	Cambridge, Medicine	2009